

**МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕСТНОСТИ
ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТР ЗА ЖИВОТА НА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИ
Институција од област на природата, средина и материјалите
– Состојби и перспектива**

БИОМОНИТОРИНГ ЗА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ СО ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО РЕГИОНОТ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА СО ПРИМЕНА МОВ

Биљана Балабанова, Трајче Ставилов, Роберт Шајн, Claudiu Tanasescu

Faculty of Agriculture, University "Goce Delčev", Krste Misirkov bb, Stip, Republic of Macedonia;
Institute of Chemistry, Faculty of Science, Ss. Cyril and Methodius University, POB 162, 1000
Geological Survey of Slovenia, Dimitrova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
INCDD-INOE 2000 Research Institute for Analytical Instrumentation (ICIA), Ciu-Napoca, Romania

Дистрибуција на ХЕМИСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО атмосферата


Елементи за кои не е утврдена значајна активност:
Au, Rb, Sr, Y, Zr, Li, Ga, Ru, Pd, Cs, Sc, Cu, Th, Se

Биолошки штетни елементи: Be, Al, Cr, Ni, As, Nb, Ag, Cd, Sb, Ba, Hg, Pb, Zn


Биолошки активни елементи: Na, Mg, Si, P, S, Cl, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Co, Bi, Mo

ЦЕЛ на истражувањето

Следење на дистрибуцијата и депозицацијата на **69 елементи**: Ag, As, Al, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Ti, Th, Tl, Tm, V, W, Y, Yb, Zn и Zr



Примероци на мов



ЛАБОРАТОРСКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

АНАЛИТИЧКИ ПОСТАПКИ



ПРЕТХОДНА ПОДГОТОВКА НА ПРИМЕРОЦИТЕ МОВ

Мокро разложување во затворен систем со примена на микробранова енергија и притисок

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНА СОДРЖИНА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Чекор	Температура/°C	Време на задржување/min	Енергија/W	Притисок/bar
1	180	5	500	20
2	180	15	500	20



Одредување на содржината на елементите со ICP-AES

23 ЕЛЕМЕНТИ: Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sr, V и Zn

Елемент	Бранова долнина (nm)	Елемент	Бранова долнина (nm)	Елемент	Бранова долнина (nm)
Ag	328.096	Cr	267.716	Mg	279.553
Al	396.152	Co	238.892	Na	589.592
As	188.980	Cu	324.754	Ni	231.604
B	249.772	Fe	238.204	Pb	220.353
Ba	455.403	Li	670.783	Si	407.771
Ca	370.602	K	786.491	V	292.401
Cd	226.502	Mn	257.610	Zn	213.857



О/ОА
МЕТОД НА СТАНДАРДЕН ДОДАТОК:
Аналитички принос: 89.5-111.2%
Сертифицирани Редиферентни примероци:
M2 и M3 (мов)-за растителни примероци
Аналитички принос : 91.2-118.4%
SARM rock - (за цврсти примероци)
Аналитички принос : 85.3-109.8%

Енергија на радиофреџивниот генератор	1.0 kW	Брзина на пулматра	25 rpm
Проток на Ar за создавање на плазма	15 L min ⁻¹	Време на стабилизација	30 s
Спореден проток на Ar	1.5 L min ⁻¹	Време на промивање	30 s
Проток на Ar низ небулайзерот	0.75 L min ⁻¹	Време на издавање на примероцот	30 s
Background корекција	Подесена	Број на повторувања	3

Одредување на содржината на елементите со ICP-MS

69 ЕЛЕМЕНТИ: Ag, Al, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Ti, Th, Tl, Tm, V, W, Y, Yb, Zn, Zr

Излазна моќност/W 1500
Редфлектирана моќност/W 0-1
Проток на Ar за создавање на плазма 15 L min⁻¹
Дополнителен (стручен) проток на Ar 0.8 L min⁻¹
Проток на Ar за вклучување на примероцот во плазма (проток на распылувач)



SCIELEX Perkin Elmer Elan DRC II (Canada)
Акредитирана лабораторија (№.
352-LU/22.07.2009
според SR EN ISO/CEI 17025:2005

Поставеност на вкупен напон на квадрупол/В	0,1
Интеграцијско време на мерене/ms	0,1
Мерене во една точка (изотоп)/s	300
Повторувања при мерене	3
Напон на оптички лен/В	11,0

АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ, ДИСКУСИЈА И ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛУЧОЦИ




Биомониторинг за дистрибуција различни хемиски елементи во воздух

Елемент	МЕ	Мд	Елемент	МЕ	Мд	Елемент	МЕ	Мд
Al	%	0.27	Fe	%	0.26	Pb	mg/kg	(49)
Ag	µg/kg	38	Ga	µg/kg	0.93	Rb	µg/kg	5.4
As	mp/kg	0.47	Gd	µg/kg	0.50	Sb	µg/kg	(29)
B	mp/kg	13	Ge	µg/kg	25	Se	µg/kg	1.2
Ba	mp/kg	46	Hf	µg/kg	36	Sm	µg/kg	0.37
Be	µg/kg	96	Ho	µg/kg	74	Sn	µg/kg	0.19
Bi	µg/kg	35	I	µg/kg	91	Sr	µg/kg	26
Br	mp/kg	1.1	K	%	0.22	Tb	µg/kg	68
Ca	%	0.94	La	µg/kg	1.7	Tl	µg/kg	130
Cd	µg/kg	(80)	Li	µg/kg	2.6	Tl	µg/kg	36
Ce	mp/kg	3.6	Lu	µg/kg	26	Tm	µg/kg	28
Co	mp/kg	1.1	Mg	%	0.17	V	µg/kg	6.0
Cr	mp/kg	4.2	Mn	µg/kg	1.2	W	µg/kg	2.5
Cs	mp/kg	0.27	Mo	µg/kg	0.22	Y	µg/kg	1.5
Cu	mp/kg	(44)	Na	µg/kg	69	Yb	µg/kg	0.17
Dy	mp/kg	0.38	Nd	µg/kg	1.8	Zn	µg/kg	(78)
Er	mp/kg	0.19	Ni	µg/kg	4.7	Zr	µg/kg	(70)
Eu	µg/kg	85	P	%	0.14			

Означените елементи – нема значајна разлика во однос на соодветните вредности за медијантите за целата територија на Р. Македонија


Barandovski L, Stafilov T, Šajn R, Frontasyeva M V, Bačeva K. Air pollution study in Macedonia using a moss biomonitoring technique, ICP-AES and AAS. *Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, 32(1), 89-107 (2013).

СПОРДЕБЕНА АНАЛИЗА




Barandovski L, Stafilov T, Šajn R, Frontasyeva M V, Bačeva K. Air pollution study in Macedonia using a moss biomonitoring technique, ICP-AES and AAS. *Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, 32(1), 89-107 (2013).


ОКОЛИНАТА НА РУДНИКОТ „САСА“




Геохемиски асоцијации на елементите во воздухот





Просторна дистрибуција на хемиските елементи во воздухот






Просторна дистрибуција на хемиските елементи во воздухот






Просторна дистрибуција на хемиските елементи во воздухот



Просторна дистрибуција на хемиските елементи во воздухот



F1: Al-Be-Co-Fe-Ga-Ge-Li-Mg-Sc-Ti-V-Y-(La-Gd)-(Eu-Lu)

F2: Ba-Bi-Cd-Pb-Sb-Zn

F3: As-Cs-Rb-Tl

F4: Ca-Sr-B

F5: Hf-Zr

F6: Cr-Cu-Ni

F7: Br-I

Дистрибуција на **Ba-Bi-Cd-Pb-Sb-Zn** е најинтензивна во регионот на стариот и младиот вулканизам поврзан за Pb-Zn минералните депозити („Саса“ и „Злетово“)



Благодарам за вниманието!

